



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 28 февруари 2025 година

Соопштение за печатот

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јануари 2025 година

- Во јануари 2025 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити е намалена на месечно и на годишно ниво за 0,09 п.п. и 0,34 п.п., соодветно и изнесува 5,21%. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 2,18% и е зголемена за 0,01 п.п. и 0,46 п.п., на месечна и на годишна основа, соодветно.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², во јануари, оствари месечен раст од 0,28 п.п. и изнесува 4,70%, при годишен пад од 0,52 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 2,48% и е намалена за 0,30 п.п. на месечно ниво, додека на годишно ниво е зголемена за 0,26 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	1.2024	2.2024	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024	7.2024	8.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2024	1.2025
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	5.55	5.52	5.50	5.51	5.49	5.47	5.46	5.44	5.41	5.38	5.36	5.30	5.21
Корпоративен сектор	5.44	5.40	5.35	5.35	5.31	5.26	5.23	5.20	5.15	5.09	5.05	4.96	4.85
Домаќинства	5.65	5.64	5.65	5.65	5.65	5.66	5.67	5.66	5.66	5.66	5.66	5.63	5.55
Новоодобрени кредити	5.22	5.35	4.98	5.47	5.19	5.08	5.12	5.04	4.98	4.81	4.82	4.42	4.70
Корпоративен сектор	5.21	5.25	4.73	5.57	5.16	4.95	4.96	4.90	4.78	4.65	4.68	4.39	4.65
Домаќинства	5.26	5.45	5.40	5.33	5.26	5.29	5.34	5.28	5.27	5.17	5.03	4.47	4.76
Вкупни депозити	1.72	1.76	1.80	1.82	1.86	1.88	1.93	1.96	2.01	2.07	2.12	2.17	2.18
Корпоративен сектор	2.07	2.08	2.12	2.11	2.21	2.25	2.28	2.20	2.34	2.42	2.68	2.69	2.69
Домаќинства	1.69	1.73	1.76	1.79	1.81	1.84	1.89	1.93	1.97	2.02	2.05	2.10	2.11
Новопримени депозити	2.22	2.31	2.46	2.54	2.36	2.52	2.76	2.43	2.60	2.84	2.80	2.78	2.48
Корпоративен сектор	2.02	2.19	2.52	2.61	2.38	2.39	3.03	1.99	2.14	2.75	2.43	2.59	2.56
Домаќинства	2.30	2.35	2.42	2.52	2.36	2.55	2.68	2.76	2.79	2.89	2.88	2.83	2.46

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во јануари, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор изнесува 4,85% и забележа месечен пад од 0,11 п.п. Анализирано по валута, надолната промена се должи на намалените каматни стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,46 п.п.) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,32 п.п.), при раст на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,02 п.п.). Анализирано на годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,59 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, овој месец, е повисока за 0,26 п.п. на месечна основа и изнесува 4,65%. Притоа, промената во целост е резултат на растот на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,39 п.п.), додека каматните стапки на кредитите во странска валута и каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула се намалени (за 0,46 п.п. и 0,11 п.п., соодветно). Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,56 п.п. на годишна основа.



Извор: НБРСМ.




³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јануари, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е непроменета на месечна основа и изнесува 2,69%. На годишна основа, оваа каматна стапка е зголемена за 0,62 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор, овој месец, оствари месечен пад од 0,03 п.п и изнесува 2,56%. Анализирани по валута, месечната промена се должи на намалените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,12 п.п.), во услови на раст на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,19 п.п.). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Во споредба со јануари претходната година, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,54 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Во јануари, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,55% и е намалена за 0,08 п.п. на месечна основа. Притоа, падот е резултат на намалувањето кај сите компоненти, и тоа: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,14 п.п.), каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,11 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,01 п.п.). На годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е пониска за 0,10 п.п.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, овој месец, оствари раст од 0,29 п.п. на месечна основа и изнесува 4,76%. Притоа, растот се должи на зголемените каматни стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,13 п.п. и 0,08 п.п., соодветно), при пад на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,17 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е намалена за 0,50 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во јануари, изнесува 2,11% и забележа месечен раст од 0,01 п.п. Промената во целост е резултат на зголемените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,03 п.п.), во услови на пад на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула и на депозитите во странска валута (за 0,66 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Во споредба со истиот месец претходната година, оваа каматна стапка е зголемена за 0,42 п.п.
- Во јануари, кај каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ е забележан месечен пад од 0,37 п.п. и изнесува 2,46%. Месечниот пад се должи на пониските каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,32 п.п.) и каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,29 п.п.). Овој месец, банките и штедилниците не евидентирале новопримени денарски депозити со валутна клаузула. На годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е зголемена за 0,16 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 28 март 2025 година (референтен пресек заклучно со февруари 2025 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.